

## ВПЕЧАТОЦИ ОД ЕДУКАЦИЈАТА ВО КЛИНИКАТА LIV – ИСТАНБУЛ ( ТУРЦИЈА )

✓ Назив на установа: ЈЗУ „Општа болница“ –  
Кавадарци

---

✓ Назив на Институција каде е спроведена  
едукацијата: „ LIV HOSPITAL – Истанбул“


Click to add text


✓ Времетраење на едукација: 24.01. -19.02.2016  
год.

✓ Лице кое присуствува на едукација: Др.Методи  
Ташев

✓ Датум на презентација: 18.03.2016 год.



- 
- 
- LIV е луксузна приватна клиника, наменета за давање медицински услуги на ВИП личности и лица чиј домашен буџет им дозволува или болни кои бараат последна шанса и надеж.
  - Ентериерот и услугата се од типот на 5 звезди хотел
  - Најсовремена медицинска апаратура и технологија
  - Еминентни имиња од медицинската фела и високо стручен кадар.





---


□ Одделот за ендокринологија  
функционира со: **болнички дел** и  
**амбулантски дел**

□ **Ментор: проф. Др. Серпил Соломон**

- 
- ▣ Амбулантите започнуваат со работа од 09<sup>00</sup> – 14<sup>30</sup>ч.
  - ▣ Пауза се користи од 12<sup>15</sup> – 12<sup>45</sup> ч.
  - ▣ Постојат 3 амбуланти со ехосонографски апарат.
  - ▣ Секоја среда од 07 – 08 часот се одржува стручен состанок со презентација на случај.

- 
- 
- Ходниците се пропратени со ергономски обрасци и дизајнирани со инспирации на облици на терапевтски капацитети на човечки тела, а тоа е концепт кој се согледува низ секој детал во:

- 
- 
- 150 болнички соби
  - 48 поликлиники и соби за консултации
  - 8 операциони сали
  - 22 кревети за интензивна нега

- 
- 
- LIV болницата знае дека опоравувањето почнува со здрав разум и висок степен на доверба, комфор и сигурност.



# ХИРУРШКА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА

---

- Хируршките интервенции за заболените штитни и параштитни жлезди во LIV болницата се спроведуваат со користење на најсовремени минимално инвазивни техники одбегнувајќи големи резови и штети на гласните жици и другите органи со помош на мониторинг на нервите и други напредни технологии.


# РЕЦЕПЦИЈА

---



# АМБУЛАНТСКО – ПОЛИКЛИНИЧКИ ДЕЛ



- 
- 
- Секој хоспитализиран пациент престојува во луксузно опремен апартамент со модерен и практичен болнички мебел, тв, телефон, умивалник, тоалет....



# ДНЕВНА БОЛНИЦА





---

## Предлози

- Примена на колички за хигиена со доволно крпи за секоја просторија, примена на готови раствори на дезинфициенци со распрскувач, како и колички за чиста болничка постелнина.



ECOLAB

# Incidin® Foam

- GB** Fast acting, ready-to-use surface disinfecting and cleaning foam spray
- D** Schnellwirkender, anwendungsfertiger Desinfektions- und Reinigungsschaum
- F** Désinfection et nettoyage par spray moussant à action rapide spécifique
- NL** Snelwerkend, gebruiksklaar desinfectie- en reinigingschuim voor medisch instrumentarium
- I** Schiuma disinfettante e detergente pronta all'uso a rapida azione
- E** Limpiador desinfectante en espuma para superficies. De rápida acción. Listo para su uso.
- TR** Hızlı etkili, kullanıma hazır yüzey dezenfektanı ve temizleyici köpük sprey
- PL** Szybko działający preparat dezynfekcyjno-myjący w postaci piany
- CZ** Pěnový alkoholový přípravek pro rychlou dezinfekci a čištění nitlivých ploch a povrchů zdravotnických prostředků
- SLO** Pena za hitro razkuževanje in čiščenje površin - pripravljena za uporabo
- SK** Rýchlo účinný, penový dezinfekčný a čistiaci sprej na okamžité použitie
- HU** Gyorsan ható, felhasználásra kész tisztító habással is rendelkező fertőtlenítőhab

750 ml  
3046010



CE 0297



LOT 2104MS1210  
03.2016







# ЗАКЛУЧОК

---

- Оваа едукативна посета ми даде можност за да се запознаам со:
- Напредокот на современата медицинска технологија
- Супер современа апаратура и нејзина примена во пракса
- Примена на сите мерки за спречување на интрахоспитални инфекции
- Современ болнички ентериер
- Организација на работата на највисоко ниво.

- 
- 
- Добрите услови за работа и современата апаратура го мотивираат персоналот, ја подобруваат работната атмосфера, а од друга страна будат задоволство кај пациентите од добиените услуги.

- 
- 
- Можностите кои ги дава современата медицина и технологија се големи, медицински кадар во Македонија е високо стручен и со голем капацитет, сметам дека единствено материјалната состојба е она што не' **ограничува.**